

Известување за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Novi Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за Загреб 41и, Белград, Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 119а, Белград, Република Србија.

(предмет бр. 08-98/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 11.11.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Novi Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за Загреб 41и, Белград, Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 119а, Белград, Република Србија.

Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград е основан на 24 декември 2019 година, како друштво со приоритетна дејност поправка на апарати за домаќинство и куќна и градинарска опрема. Подносителот е друштво кое работи во рамки на Roaming Групата на друштва („**Roaming Група**“).

Roaming Групата опфаќа повеќе од четириесет друштва во 10 држави во светот (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Унгарија, Бугарија, Австрија, Германија, САД), која главно делува во следните области: потрошувачка електроника, енергетска инфраструктура, недвижности, информационо-комуникациска технологија, системи за техничка заштита и управување со ризици, човечки капитал и осигурување.

Во Република Северна Македонија Roaming Групата нема зависни друштва и нема остварена било каков приход во 2019 година.

Систем Оне д.о.о. Белград е друштво со ограничена одговорност, основано на 6 декември 2006 година како друштво чија приоритетна дејност е поправка на компјутери и периферна опрема. S1 е друштво кое работи во рамки на Aigo Групата на друштва. S1 се бави со обезбедување на услуги на поправка на компјутери и компјутерска техника, принтери и мрежни уреди во гарантниот рок, како и обезбедување услуги на поправка на наведените групи на производи на отворениот пазар, кон сите видови на клиенти.

Покрај поправката во гарантниот рок, S1 обезбедува услуги на поправка и по истекот на гарантниот рок, услуги на аутсорсинг (*outsourcing*) ИТ поддршка, услуги на инсталација и редовно одржување.

Систем Оне д.о.о. Белград има зависно друштво во Република Северна Македонија - Друштво за трговија и услуги СИСТЕМ ОНЕ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар Партизански одреди 103, Скопје, Северна Македонија, со приоритетна дејност поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема.

Релевантниот пазар на стоки во Република Северна Македонија би требало да се дефинира како **пазар на ИТ услуги, односно одржување на хардвер**. Што се однесува до географскиот опсег на пазарот на предметната концентрација, Подносителот смета дека релевантниот географскиот пазар би требало да се дефинира како **територијата на Република Северна Македонија**.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

12.11.2020 година
Скопје